

20080891668

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

2008

14

07-2887/1

14 2008

Бранко Црвенковски,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

1
 („ ој 66/2004),
 XII „ “ :,, “
 2
 45 (1) :,, 100.000 200.000
 :,, :“
 3.000 5.000
 :“
 (2) : „ 10.000 30.000
 (1) “
 : „ 800 1.500
 (1)
 (3) :,, “ 10.000 50.000
 (1) :“ :,,
 800 1.500
 (1) “
 (4) :,, 10.000 30.000
 (1) 10 :“
 : „ 500 1.000
 (1) 10 “

(5) :
” (1) 10

“
“(6) (5) (6), j :
(1) 10

“
45 45 - ³ 45- , :

”
(1) 45-
45 ,
(2) (:).
(1) (:)

(3)

(4)

-

-

(5)

(6)

(7)

(8)

e

(9)

(10)

Порамнување

- (1) 45 45-
- (2) ,
- (3) ,
- (4) ,
- (5) ,
- (6) ,
- (7) (6)
- (8) “
- 4
- “ ”